

Ги повикуваме сите граѓанки и граѓани да ни се придружат во заложбите за зелени вредности, социјална правда и антинационализам.

Сиромаштијата, насилството, корупцијата, загадувањето, злоупотребите, екстремизмот, лошите политики и практики одат заедно. Ќе ги сопремене само со заедничка акција! ЦИВИЛ ги промовира зелените вредности, социјалната правда и антинационализмот како единствена одржлива алтернатива за општеството и државата.

Државата и општеството мораат да се определат за зелените вредности, според кои ќе се обезбеди долгорочна и одржлива иднина за сите.

Неолиберализмот, експлоатацијата и кршењето на работничките и социјалните права на граѓанките и граѓаните мора да престанат. Бараме општество во кое владее социјалната правда.

ЦИВИЛ се залага за деконструкција на националистичките наративи и решително дејствување против екстремизмот, преку владеење на правото, демократија и почитување на човековите права и слободи.

ЦИВИЛ го спроведува проектот во партнерство со Фондацијата Хајнрих Бел.

greenfuture

www.greencivil.mk

ВКЛУЧИ СЕ
БИДИ ДЕЛ ОД ИДНИНАТА СЕГА

Секој може да биде дел од акцијата и да даде драгоцен придонес во заложбите за зелени вредности, во барањата за социјална правда и борбата против национализмот.

Информирајте нè за сите проблеми во вашата општина, размислете за решение. Заеднички и гласно ќе побараме одговор на прашањата и решение на проблемите. Нема повеќе време, ниту простор за изговори. Знаеме дека има решенија, бараме да се спроведат!



civil.mk



green.civil.mk



GreenCivil1

CIVIL MEDIA

ИСПРАТЕТЕ ВАШИ КОНТАКТИ, КРАТКИ БИОГРАФИИ
И ПРЕДЛОЗИ ЗА АКЦИЈА



civil@civil.org.mk



02/520 91 76 | 070 / 734 044



CIVIL

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
SARAJEVO
Bosnia and Herzegovina | Albania |
North Macedonia

зелена иднина • ardhmëri e gjelbër
hariale avutnipa • yeşil gelecek
verde future • zelena budućnost

greenfuture

www.greencivil.mk

зелени вредности
vlera të gjelbra
социјална правда
drejtësi sociale
антинационализам
antinacionalizëm

loading

почитување на човековото
достоинство и човековите права

слобода

демократија

еднаквост

владеење на правото

социјална и еколошка правда

трансформација на општеството
во корист на сите

економска, социјална и
еколошка благосостојба

негување на разновидноста
на природниот свет

ИМАМЕ ПРАВО

Ние можеме да ги промениме состојбите.
Имаме право да живееме во општество
во кое институциите еднакво се грижат за
сите граѓанки и граѓани, а не за интересите
на центрите на моќта.

Имаме право на слободно, праведно и здраво
општество. Имаме право да бараме и да
учествуваме во грижата за зачувување на
природниот свет и ресурсите.

Имаме право да бараме државата да се
ориентира кон обновливи извори на енергија
и создавање правни рамки за зелена
економија и здрава животна средина.

Имаме право да бараме заштита од погубните
последиви од национализмот и екстремизмот.